

How to contact



Multicultural Aged Care Program

Phone: (08) 9271 2026

Fax: (08) 9271 0917

Mobile: 0419 914 361

Toll Free Number

1800 101 291

Email: rainbow1@iinet.net.au

Website: www.polishwomen.org.au

Location / Postal address

33 Eighth Avenue, Maylands
Western Australia 6051

**We Help Our Consumers
From Southern and Eastern
European Origin
To Stay At Their Homes
As Long As Possible
In All Perth
Metropolitan Area**

"RAINBOW"

МУЛТИКУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА СТАРИ

Честопати во животот едноставните нешта се оние што ја прават разликата. Во "RAINBOW" ние пружаме услуги кои се значајни за одржување на вашата добросостојба. Ова значи дека можете да се насочите кон поважниот дел од живеењето:

едноставно тоа е да го уживате животот !!!

Негуватели кои навистина се грижат

Нам ни претставува задоволство да се грижиме за лица кои се изнемоштени и остарени, и не се од англиско говорно подрачје. Нашите негуватели се специјално обучени да пружаат услуги на јазик што е по избор на клиентот.

Како можете да се здобиете со нашите услуги

За да стекнете право да ги добиете пакет услугите за грижа на старите во заедницата, најпрвин вашите потреби мора да бидат проценети од страна на тимот за проценка на грижа за старите (ACAT), надлежна институција.

Процесот е едноставен

Контактирајте го вашиот семеен лекар и замолете го да ви даде писмо со препорака до тимот за проценка на грижа на старите. Тимот се состои од љубезни, професионални лица кои заедно со вас ќе утврдат како најдобро може да ви се помогне. Потоа нашиот менаџер, заедно со вас и вашиот застапник ќе ги среди завршните детали во врска со услугите кои што ние ќе ви ги пружаме.

Некои од нашите услуги се:

- Лична грижа
- Грижа за куќни работи
- Пазарување
- Социјална поддршка
- Градинарство
- Одржување на домот во помали размери

Секој може да си дозволи "RAINBOW"

Ние ги добиваме нашите финансиски средства од Австралиската влада преку Депарментот за здравство и стареење.

MACEDONIAN



**We are an Aged Care Service
with a difference**

**We are on a mission to fight the biggest issue
facing older people today - LONELINESS.**

AND WE ARE WINNING!!!

**There is no person in our program whose
birthday wouldn't be celebrated.**

EVERY CHRISTMAS there is Santa smiling
with our clients and giving away presents.

WHEN EASTER COMES we are painting eggs
for good luck all year round - and it works.

PEOPLE OF EUROPEAN ORIGIN know that
music and dancing is the best medicine for
vitalizing the mind and strengthening the
body - which is why we sing and dance every
week, as we have been for the last 20 years.
And we exercise - you should see our balloon
fights! Footy players wouldn't be stronger
than us.

OH, YES, OF COURSE WE WILL HELP YOU
with personal care and around the house and
garden, and we will take you shopping and to
doctors, and we will buy the armchair you
always wanted.

WE DON'T SAY NO!!!

WE SAY LETS TALK!!!

**And we wouldn't tell you how much you
have to pay either – we will negotiate.**

ALL YOU NEED TO DO IS ASK!!!